



Организација на Комитет за следење на ИПАРД



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Проект спроведен од Тело за управување со ИПАРД, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Ул. Аминта III, бр. 2, 1000 Скопје ; Тел + 389 2 313 44 77

Финансирано: Мерка Техничка помош од ИПАРД Програма 2014-2020



Во текот на изминатиот период, АФПЗРР продолжи со евалуацијата на пристигнатите барања во рамките на првиот објавен јавен повик од ИПАРД Програмата 2014-2020. Во моментот, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има потпишано 47 договори за финансиска поддршка од мерка 1 како и 14 договори од мерка 3. Вкупната финансиска поддршка за потпишаните договори во рамките на мерка 1 изнесува 950.000 евра (712.549 евра изнесува ЕУ учеството). За мерка 3 пак, вкупната финансиска поддршка на потпишаните договори изнесува 4.047.512,00 евра (3.035.634,00 евра изнесува ЕУ учеството).

По извршената административната проверка, АФПЗРР донесе и 342 решенија за одбивање на барањето за мерка 1, 18 решенија за одбивање за мерка 3 и 102 решенија за одбивање за мерка 7.

Некомплетирањето на барањата во согласност со испратеното известување за докомплетирање е воедно и најчеста причина за одбивање на овие барања. Дополнително во рамките на мерка 3 одреден број на барања за финансиска поддршка се одбиени како несоодветни бидејќи барателите не се во рангот на мали и средни претпријатија.

Главни проблеми во текот на административната обработка на пристигнатите барања останува големиот број на примени барања, недоволниот број на вработени, времето кое е потребно за добивање на референтните цени за инвестициите, голмиот број на контроли потребни за обработка на секое барање итн.



Организација на Комитет за следење на ИПАРД



Мерка	Сектор	Вкупен број на пристигнати барања	Побаруван износ во пристигнатите барања	Број на одбиени барања	Главна причина за одбивање на барањата	Број на потпишани договори (испратени решенија за одобрување на барањето)	Вкупен износ на финансиска поддршка (во евра) на потпишаните договори	Износ на финансиска поддршка (ЕУ учество) на потпишаните договори	Најчести проблеми при административната проверка на барањата
1	1	1368	14.889.439,42 €		Барателот не го дополнил своето барање со потребните документи				Голем број на пристигнати барања
1	2	30	2.933.227,64 €						
1	3	4	163.161,79 €						
1	4	2	17.556,15 €						
Вкупно 25.04.2018		1404	18.003.385,00 €	342		47	950.065.95 €	712.549,46 €	



Мерка	Сектор	Вкупен број на пристигнати барања	Побаруван износ во пристигнатите барања	Број на одбиени барања	Главна причина за одбивање на барањата	Број на потпишани договори (испратени решенија за одобрување на барањето)	Вкупен износ на финансиска поддршка (во евра) на потпишаните договори	Износ на финансиска поддршка (ЕУ учество) на потпишаните договори	Најчести проблеми при административната проверка на барањата
3	1	8	683.398,03 €		1. Барателот не е во рангот на мали и средни претпријатија 2. Барателот не го дополнил своето барање со потребните документи 3. Неспоредливи понуди за опрема во поглед на тех. спецификација				- Голем број на примени празни барања - Времето за добивање на референтни цени за градежниот дел и за опремата значително влијае на процесот на обработка на барањата
3	2	12	3.144.333,53 €						
3	3	21	6.836.976,59 €						
3	4	5	145.896,92 €						
3	5	2	143.098,55 €						
3	6	8	2.074.024,77 €						
3	7	0	0						
Вкупно 25.04.2018		57	13.027.728,39 €	18		14	4.047.512,36 €	3.035.634,27 €	



Мерка	Сектор	Вкупен број на пристигнати барања	Побаруван износ во пристигнатите барања	Број на одбиени барања	Главна прилина за одбивање на барањата	Број на потпишани договори (испратени решенија за одобрување на барањето)	Вкупен износ на финансиска поддршка (во евра) на потпишаните договори	Износ на финансиска поддршка (ЕУ учество) на потпишаните договори	Најчести проблеми при административната проверка на барањата
7	1	39	1.707.838,91		Барателот не го дополнил своето барање со потребните документи				Голем број на пристигнати барања
7	2	20	2.617.842,07						
7	3	35	10.866.666,79						
7	4	5	609.063,15						
7	5	4	62.381,44						
7	6	7	1.628.245,59						
7	7	32	6.871.062,09						
7	8	46	18.195.485,10						
Вкупно 25.04.2018		187	42.558.585,14 €	102		0	0	0	



Во врска со планираните исплати од ИПАРД II Програмата, Ве известуваме дека истата зависи од динамиката на склучување на договори и реализација на инвестициите од крајните корисници, односно согласно досегашното искуство се очекува дека во 2018 година, Агенцијата би исплатила вкупно 3.35 милиони Евра сума за ко-финансирање, а останатите во текот на 2019 и 2020 согласно крајните рокови за реализација на инвестиците.

Досега се пристигнати 10 барања за исплата и тоа за мерката Ивестиции во материјални средства за земјоделски стопанства
Вкупна барана сума [1.672.623,52](#) денари.

Од мерката Техничка помош пристигнати се 2 барања за исплата од страна на МЗШВ- Тело за управување со ИПАРД со вкупна барана сума од 113.428,00 денари за барањето за исплата за Мониторинг комитет (Комитет за следење на ИПАРД програмата) и барана сума од 48.900,00 денари за барањето за исплата за Канцелариски материјали. Вкупна барана сума од 162.328,00 денари.

Барањата за исплата се во фаза на обработка.

Реализирани контроли на терен по доставени барања
(заклучно со 20.04.2018 година);

Секторот за Контрола на Терен при АФПЗРР заклучно со 20.04.2018 година има извршено вкупно 670 контроли на лице место пред одобрување кај инвестиции од Јавниот повик 17/01 од ИПАРД 2 2014-2020. Во прилог табела со извршени контроли по мерки

Јавен повик 17/01	
Мерка	Вкупно извршени контроли на лице место - по мерка
Инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства	634



Организација на Комитет за следење на ИПАРД



Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи	26
Диверзификација на фармите и развој на бизниси	10
Вкупен број на контроли	670